

Паралелно со подготовките за Евровизија, се одвиваат и активностите за концертот, кој ќе се одржи на 26 април на Скопски саем. Покрај овие активности, Каролина интензивно работи и со Златко Ориѓански на неговиот нов проект, а за новиот албум се преговара со многу познати автори.

По победата на Каролина на домашниот избор за Евровизија пристигнуваа покани од многу места, веќе беше гостинка во неколку соседни земји, а доби и неколку интересни покани од Малта, Италија, Турција, Белгија...

Пишува: Милева ЛАЗОВА

# МАКЕДОНСКО СР ЌЕ ЈА Н

во победи, освојувајќи ги максималните 144 поени, со што само се потврдија нејзините музички квалитети и статусот на голема музичка ѕвезда.

"Главната причина - објаснува Каролина - која ме натера да се одлучам за повторен настап на Изборот за песна на Евровизија беше токму песната. Ми се допадна и мислам дека тоа е песна, која може достоинствено да нè претстави на изборот во Финска. Знаев дека имам добра песна, но искрено не се надевав дека толку убедливо ќе победам. Што се однесува до шансите за успешно влегување во финалето не би можела ништо да кажам, ниту нешто да ветам, затоа што оваа година дури 28 земји настапуваат во полуфиналето, а во финалето влегуваат само 10 претставници. Знам

**К**ога ќе се спомне името на поп дивата Каролина Гочева не може да се каже ништо што не се знае, затоа што таа веќе е многу позната, популарна и обожавана пејачка, не само во Македонија, туку и во поранешните ЈУ републики. Иако е сè уште млада и ѝ претстојат многу работни години, сепак таа може да се гордее со досегашната успешна кариера.

Веќе се знае дека со полна пара се подготвува за големиот и долгоочекуван концерт во Скопје, на 26 април во "Метрополис арена" на Скопски саем, кој ќе претставува пресек на нејзината досегашна кариера со сите нејзини хитови, а како ексклузивни гости на кон-

цертот ќе се појават Влатко Стефановски, Златко Ориѓански, Аки Рахимовски и "Фламингоси".

Покрај подготовките за концертот, поп дивата се подготвува и за учество на престижниот европски музички настап во Финска, настап кој го "извојува" со победата на домашниот Избор за песна за Евровизија.

### ПОДГОТОВКИ

Иако сите кои настапуваа на домашниот избор за песна на Евровизија очекуваа и се надеваа на победа, сепак со песната "Мојот свет" Каролина убедли-



Каролина Гочева првиот голем настап го имаше на 11 години кога учествуваше на детскиот фестивал "СИ-ДО" во Битола. Подоцна настапуваше на познатиот фестивал "Мак фест 91" во Штип, со песната "Мамо, пушти ме". Во 2000 година стана дел од "Авалон продукција", која ѝ помогна да го реализира деби албумот "Јас имам песна". Следуваа настапи на концерти и фестивали и секако втор, трет и сега најновиот албум "Во заборав". Во 2002 година прв пат настапи на Евросонг во Талин, Естонија со песната "Од нас зависи", а во моментот се одвиваат подготовките за нејзиното второ евровизиско претставување, во Финска.

само дека ќе дадам сè од себе Македонија да ја претставам во најдобро светло. Сепак, моја предност во однос на другите е тоа што зад себе веќе имам едно евровизиско искуство".

Кај нас, како што е вообичаено, по еден ваков настан мора да има негодувања, незадоволства, обвинувања...

Па, така од бројните колеги кои водеа "битка" на сцената за толку посакуваното прво место се случи само Ламбе Алабакоски, онака од сè срце, да ѝ честита на Каролина. Но, за македонската поп дива сè тоа не претставува изненадување и едноставно вели дека оној кој губи има право и да се лутти.

"Не ме изненади тоа што се бунат, туку ме изненади кој сè се надеваше дека може да победи. Сметам дека по-



# ЦЕ СО БАЛКАНСКА ДУША АТПЕЕ ЕВРОПА

некогаш треба да се биде реален", вели таа.

А, дека такви недоразбирања и негодувања во светот на музиката имало (и ќе има) нè потсети обновувањето на соработката меѓу "Авалон продукција", чиј ексклузивец е Каролина и познатиот композитор Глигор Копров. Имено, пред неколку години спомнатиот Копров и Златко Ориѓански (ексклузивец на "Авалон") си упатија отровни стрели токму за песната "Ружица", која Каролина ја испеа на фестивалот "Сунчане скале". Но, таа "војна" е заборавена, а за Каролина претставува само професионално недоразбирање, не приватно и за неа нема причина зошто да не ја пее евровизиската песна "Мојот свет" од Копров.

## АНГАЖМАНИ

Меѓутоа, сите тие непријатности кои се неизбежни во секоја пора од човековото живеење, од страна на Каролина се надминати и потиснати со бројните хитови, албуми, настапи, фестивали, а особено со дует песните кои поп дивата ги снимил со Аки од "Парни ваљак" и со "Фламингоси", песни кои постојано се вртат по радиостаниците и во Македонија и во соседството.

"Фламингоси" ме поканија да бидам гостин на нивниот нов албум, што со драга волја го прифатив. Момчињата се фантастични и дефинитивно се најголемо освежување на Балканот. Сора-

ботката со Аки произлезе по иницијатива на Венко и Васко Серафимовски. Во преговори сме со уште неколку познати ѕвезди од Балканот, но за тоа сè уште е рано да се зборува", додава Каролина.

Покрај убавиот глас, кој ѝ донесе огромна популарност, Каролина плени и со нејзиниот стас, па така постојано е следена не само од луѓето од седмата сила, туку и од бројни обожаватели. Токму поради ова се наметнува прашањето може ли таа да има и приватен живот!?

"Приватен живот, за жал, немам. Секако, секое слободно време го користам, пред сè, за семејството, која има најдобро разбирање за мојата професија и презафатеност. Нормално е дека секој пејач, кој сака професионално да се занимава со оваа професија, има малку слободно време и приватност, но тоа нека не ги плаши сите млади ентузијастични. Има и многу убави работи кои ги носи оваа професија", вели Каролина.